

Службен весник

на Република Македонија

Број 108

7 јуни 2016, вторник

година LXXII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2617. Одлука за поништување на Одлуката за помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка бр.08-513/1 од 12.4.2016 г. („Службен весник на РМ“бр.72/16) за	3	2623. Одлука за поништување на Одлуката за помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка бр.08-533/1 од 12.4.2016 г. („Службен весник на РМ“бр.72/16) за.....	9
2618. Одлука за поништување на Одлуката за помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка бр.08-519/1 од 12.4.2016 г. („Службен весник на РМ“бр.72/16) за	4	2624. Одлука за поништување на Одлуката за помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка бр.08-534/1 од 12.4.2016 г. („Службен весник на РМ“бр.72/16) за.....	10
2619. Одлука за поништување на Одлуката за помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка бр.08-520/1 од 12.4.2016 г. („Службен весник на РМ“бр.72/16) за	5	2625. Одлука за поништување на Одлуката за помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка бр.08-535/1 од 12.4.2016 г. („Службен весник на РМ“бр.72/16) за.....	11
2620. Одлука за поништување на Одлуката за помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка бр.08-521/1 од 12.4.2016 г. („Службен весник на РМ“бр.72/16) за	6	2626. Одлука за поништување на Одлуката за помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка бр.08-536/1 од 12.4.2016 г. („Службен весник на РМ“бр.72/16) за.....	12
2621. Одлука за поништување на Одлуката за помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка бр.08-525/1 од 12.4.2016 г. („Службен весник на РМ“бр.72/16) за	7	2627. Одлука за поништување на Одлуката за помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка бр.08-538/1 од 12.4.2016 г. („Службен весник на РМ“бр.72/16) за.....	13
2622. Одлука за поништување на Одлуката за помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка бр.08-532/1 од 12.4.2016 г. („Службен весник на РМ“бр.72/16) за	8	2628. Одлука за поништување на Одлуката за помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка бр.08-540/1 од 12.4.2016 г. („Службен весник на РМ“бр.72/16) за.....	14

	Стр.		Стр.
2629. Одлука за поништување на Одлуката за помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка бр.08-543/1 од 12.4.2016 г. („Службен весник на РМ“ бр.72/16) за	15	2648. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности	24
2630. Одлука за поништување на Одлуката за помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка бр.08-545/1 од 12.4.2016 г. („Службен весник на РМ“ бр.72/16) за	16	2649. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности	25
2631. Одлука за поништување на Одлуката за помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка бр.08-546/1 од 12.4.2016 г. („Службен весник на РМ“ бр.72/16) за	17	2650. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности	25
2632. Одлука за поништување на Одлуката за помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка бр.08-547/1 од 12.4.2016 г. („Службен весник на РМ“ бр.72/16) за	18	2651. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности	25
2633. Одлука за поништување на Одлуката за помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка бр.08-549/1 од 12.4.2016 г. („Службен весник на РМ“ бр.72/16) за	19	2652. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности	25
2634. Одлука за поништување на Одлуката за помилување - ослободување од гонење, без спроведување на постапка бр.08-550/1 од 12.4.2016 г. („Службен весник на РМ“ бр.72/16) за	20	2653. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности	26
2635. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	21	2654. Правилник за висината на надоместотот за полагање на стручен испит	26
2636. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	21	2655. Правилник за формата и содржината на образецот на службената легитимација и начинот на издавање и одземање на легитимацијата.....	26
2637. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	21	2656. Методологија за изменување на Методологијата за процена на вредноста на земјишните парцели од консолидационата маса.....	30
2638. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	21	2657. Правилник за соодветноста на видот на образованието и описот на стручните звања во областа на библиотечната дејност, програмата за полагање на стручниот испит, формата и содржината на обрасците на барањата за избор и реизбор во стручни звања, начинот на полагање на стручниот испит, начинот на вршење избор, односно реизбор во стручни звања и начинот на утврдување на бодовите за избор, односно реизбор во стручните звања ...	31
2639. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	22	2658. Правилник за соодветноста на видот на образованието и описот на стручните звања во дејноста за заштита на аудиовизуелните добра, Програмата за полагање на стручниот испит, формата и содржината на обрасците на барањата за избор и реизбор во стручни звања, начинот на полагање на стручниот испит, начинот на вршење избор, односно реизбор во стручни звања и начинот на утврдување на бодовите за избор, односно реизбор во стручните звања	42
2640. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	22	2659. Правилник за утврдување на локациите до кои операторите на јавни електронски комуникациски мрежи кои ресемитуваат програмски сервиси и давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање се должни да го испорачаат својот сигнал.....	51
2641. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	23	Декларации, заеднички позиции и демарши на Европската Унија кои кои се придружува/прифаќа Република Македонија на покана на ЕУ	
2642. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	23	16. Одлука за воведување на рестриktivните мерки согласно со Одлуката 2016/280/(ЗНБП) на Советот од 25 февруари 2016 година за изменување на Одлуката 2012/642/ЗНБП за рестриktivните мерки против Белорусија...	2
2643. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	23	17. Одлука за воведување на рестриktivните мерки, согласно со Одлуката на Советот (ЗНБП) 2016/411 од 18 март 2016 година за изменување на Одлуката 2011/172/ЗНБП за рестриktivни мерки против одредени лица, субјекти и тела во однос на состојбата во Египет.....	13
2644. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	24	Огласен дел.....	1-76

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**2617.**

Врз основа на член 84 став1, алинеја 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91 и 91 /2001) чл.1 од Законот за помилување („Служен весник на Република Македонија бр. 20/93) и членот 11-а став 1 и 2 од Законот за дополнување на Законот за помилување, (Службен весник на Република Македонија бр. 99/16), а во врска со чл.114 став 1 од Кривичниот Законик, Претседателот на Република Македонија ја донесе следната

ОДЛУКА

**СЕ ПОНИШТУВА ОДЛУКАТА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ – ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ГОНЕЊЕ,
БЕЗ СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА БР. 08-513/1 ОД 12.04.2016 ГОД. (СЛУЖБЕН
ВЕСНИК НА РМ БР. 72/16) ЗА**

I

1. Љупчо Тодоровски од Скопје

II

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-848/1
7 јуни 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

2618.

Врз основа на член 84 став1, алинеја 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91 и 91 /2001) чл. 1 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93) и членот 11-а став 1 и 2 од Законот за дополнување на Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 99/16), а во врска со чл.114 став 1 од Кривичниот Законик, Претседателот на Република Македонија ја донесе следната

ОДЛУКА

**СЕ ПОНИШТУВА ОДЛУКАТА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ – ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ГОНЕЊЕ,
БЕЗ СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА БР. 08-519/1 ОД 12.04.2016 ГОД. (СЛУЖБЕН
ВЕСНИК НА РМ БР. 72/16) ЗА**

I

1. Трајко Трпевски од Скопје

II

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-849/1
7 јуни 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

2619.

Врз основа на член 84 став1, алинеја 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91 и 91 /2001) чл. 1 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93) и членот 11-а став 1 и 2 од Законот за дополнување на Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 99/16), а во врска со чл. 114 став 1 од Кривичниот Законик, Претседателот на Република Македонија ја донесе следната

ОДЛУКА

**СЕ ПОНИШТУВА ОДЛУКАТА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ – ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ГОНЕЊЕ,
БЕЗ СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА БР. 08-520/1 ОД 12.04.2016 ГОД. (СЛУЖБЕН
ВЕСНИК НА РМ БР. 72/16) ЗА**

I

1. Мирослав Јовановиќ од Скопје

II

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-850/1
7 јуни 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

2620.

Врз основа на член 84 став1, алинеја 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91 и 91 /2001) чл. 1 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93) и членот 11-а став 1 и 2 од Законот за дополнување на Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 99/16), а во врска со чл. 114 став 1 од Кривичниот Законик, Претседателот на Република Македонија ја донесе следната

ОДЛУКА

**СЕ ПОНИШТУВА ОДЛУКАТА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ – ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ГОНЕЊЕ,
БЕЗ СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА БР. 08-521/1 ОД 12.04.2016 ГОД. (СЛУЖБЕН
ВЕСНИК НА РМ БР. 72/16) ЗА**

I

1. Горан Грујевски од Скопје

II

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-851/1
7 јуни 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

2621.

Врз основа на член 84 став1, алинеја 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91 и 91 /2001) чл. 1 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93) и членот 11-а став 1 и 2 од Законот за дополнување на Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 99/16), а во врска со чл. 114 став 1 од Кривичниот Законик, Претседателот на Република Македонија ја донесе следната

ОДЛУКА

**СЕ ПОНИШТУВА ОДЛУКАТА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ – ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ГОНЕЊЕ,
БЕЗ СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА БР. 08-525/1 ОД 12.04.2016 ГОД. (СЛУЖБЕН
ВЕСНИК НА РМ БР. 72/16) ЗА**

I

1. Жарко Луковски од Скопје

II

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-852/1
7 јуни 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

2622.

Врз основа на член 84 став 1, алинеја 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91 и 91 /2001) чл. 1 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93) и членот 11-а став 1 и 2 од Законот за дополнување на Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 99/16), а во врска со чл. 114 став 1 од Кривичниот Законик, Претседателот на Република Македонија ја донесе следната

ОДЛУКА

**СЕ ПОНИШТУВА ОДЛУКАТА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ – ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ГОНЕЊЕ,
БЕЗ СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА БР. 08-532/1 ОД 12.04.2016 ГОД. (СЛУЖБЕН
ВЕСНИК НА РМ БР. 72/16) ЗА**

I

1. Ивица Анчевски од Скопје
2. Петар Милошевски од Скопје
3. Филип Атанасов од Скопје
4. Горанчо Тодев од Скопје
5. Метуш Шабани од Скопје
6. Новица Станковски од Скопје

II

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-853/1
7 јуни 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.

2623.

Врз основа на член 84 став 1, алинеја 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91 и 91 /2001) чл. 1 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93) и членот 11-а став 1 и 2 од Законот за дополнување на Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 99/16), а во врска со чл. 114 став 1 од Кривичниот Законик, Претседателот на Република Македонија ја донесе следната

ОДЛУКА

**СЕ ПОНИШТУВА ОДЛУКАТА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ – ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ГОНЕЊЕ,
БЕЗ СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА БР. 08-533/1 ОД 12.04.2016 ГОД. (СЛУЖБЕН
ВЕСНИК НА РМ БР. 72/16) ЗА**

I

1. Ристо Новачевски од Скопје
2. Тодор Мирчевски од Скопје

II

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-854/1
7 јуни 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

2624.

Врз основа на член 84 став 1, алинеја 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91 и 91 /2001) чл. 1 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93) и членот 11-а став 1 и 2 од Законот за дополнување на Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 99/16), а во врска со чл. 114 став 1 од Кривичниот Законик, Претседателот на Република Македонија ја донесе следната

ОДЛУКА

**СЕ ПОНИШТУВА ОДЛУКАТА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ – ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ГОНЕЊЕ,
БЕЗ СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА БР. 08-534/1 ОД 12.04.2016 ГОД. (СЛУЖБЕН
ВЕСНИК НА РМ БР. 72/16) ЗА**

I

1. Горан Грујевски од Скопје
2. Љупчо Тодоровски од Скопје

II

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-855/1
7 јуни 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

2625.

Врз основа на член 84 став 1, алинеја 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91 и 91 /2001) чл. 1 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93) и членот 11-а став 1 и 2 од Законот за дополнување на Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 99/16), а во врска со чл. 114 став 1 од Кривичниот Законик, Претседателот на Република Македонија ја донесе следната

ОДЛУКА

**СЕ ПОНИШТУВА ОДЛУКАТА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ – ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ГОНЕЊЕ,
БЕЗ СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА БР. 08-535/1 ОД 12.04.2016 ГОД. (СЛУЖБЕН
ВЕСНИК НА РМ БР. 72/16) ЗА**

I

1. Киро Тодоровски од Скопје
2. Надица Велевска од Скопје
3. Мунир Пешиќ од Скопје
4. Едмонд Темелко од Ресен
5. Коста Митровски од Скопје

II

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-856/1
7 јуни 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

2626.

Врз основа на член 84 став 1, алинеја 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91 и 91 /2001) чл. 1 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93) и членот 11-а став 1 и 2 од Законот за дополнување на Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 99/16), а во врска со чл. 114 став 1 од Кривичниот Законик, Претседателот на Република Македонија ја донесе следната

ОДЛУКА

**СЕ ПОНИШТУВА ОДЛУКАТА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ – ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ГОНЕЊЕ,
БЕЗ СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА БР. 08-536/1 ОД 12.04.2016 ГОД. (СЛУЖБЕН
ВЕСНИК НА РМ БР. 72/16) ЗА**

I

1. Горан Грујевски од Скопје
2. Никола Бошкоски од Скопје
3. Валентина Симоновска од Скопје

II

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-857/1
7 јуни 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

2627.

Врз основа на член 84 став 1, алинеја 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91 и 91 /2001) чл. 1 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93) и членот 11-а став 1 и 2 од Законот за дополнување на Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 99/16), а во врска со чл. 114 став 1 од Кривичниот Законик, Претседателот на Република Македонија ја донесе следната

ОДЛУКА

**СЕ ПОНИШТУВА ОДЛУКАТА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ – ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ГОНЕЊЕ,
БЕЗ СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА БР. 08-538/1 ОД 12.04.2016 ГОД. (СЛУЖБЕН
ВЕСНИК НА РМ БР. 72/16) ЗА**

I

1. Ѓорѓи Лазаревски од Скопје
2. Соња Верушевска од Скопје

II

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-858/1
7 јуни 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.

2628.

Врз основа на член 84 став 1, алинеја 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91 и 91 /2001) чл. 1 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93) и членот 11-а став 1 и 2 од Законот за дополнување на Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 99/16), а во врска со чл. 114 став 1 од Кривичниот Законик, Претседателот на Република Македонија ја донесе следната

ОДЛУКА

**СЕ ПОНИШТУВА ОДЛУКАТА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ – ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ГОНЕЊЕ,
БЕЗ СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА БР. 08-540/1 ОД 12.04.2016 ГОД. (СЛУЖБЕН
ВЕСНИК НА РМ БР. 72/16) ЗА**

I

1. Анета Станчевска од Скопје

II

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-859/1
7 јуни 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

2629.

Врз основа на член 84 став 1, алинеја 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91 и 91 /2001) чл. 1 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93) и членот 11-а став 1 и 2 од Законот за дополнување на Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 99/16), а во врска со чл. 114 став 1 од Кривичниот Законик, Претседателот на Република Македонија ја донесе следната

ОДЛУКА

**СЕ ПОНИШТУВА ОДЛУКАТА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ – ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ГОНЕЊЕ,
БЕЗ СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА БР. 08-543/1 ОД 12.04.2016 ГОД. (СЛУЖБЕН
ВЕСНИК НА РМ БР. 72/16) ЗА**

I

1. Дејан Митровски – Урко од Скопје

II

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-860/1
7 јуни 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

2630.

Врз основа на член 84 став 1, алинеја 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91 и 91 /2001) чл. 1 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93) и членот 11-а став 1 и 2 од Законот за дополнување на Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 99/16), а во врска со чл. 114 став 1 од Кривичниот Законик, Претседателот на Република Македонија ја донесе следната

ОДЛУКА

**СЕ ПОНИШТУВА ОДЛУКАТА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ – ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ГОНЕЊЕ,
БЕЗ СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА БР. 08-545/1 ОД 12.04.2016 ГОД. (СЛУЖБЕН
ВЕСНИК НА РМ БР. 72/16) ЗА**

I

1. Владислав Стајковиќ од Скопје
2. Христијан Панев од Скопје

II

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-861/1
7 јуни 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

2631.

Врз основа на член 84 став 1, алинеја 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91 и 91 /2001) чл. 1 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93) и членот 11-а став 1 и 2 од Законот за дополнување на Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 99/16), а во врска со чл. 114 став 1 од Кривичниот Законик, Претседателот на Република Македонија ја донесе следната

ОДЛУКА

**СЕ ПОНИШТУВА ОДЛУКАТА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ – ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ГОНЕЊЕ,
БЕЗ СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА БР. 08-546/1 ОД 12.04.2016 ГОД. (СЛУЖБЕН
ВЕСНИК НА РМ БР. 72/16) ЗА**

I

1. Божидар Јанковски од Скопје

II

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-862/1
7 јуни 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

2632.

Врз основа на член 84 став 1, алинеја 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91 и 91 /2001) чл. 1 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93) и членот 11-а став 1 и 2 од Законот за дополнување на Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 99/16), а во врска со чл. 114 став 1 од Кривичниот Законик, Претседателот на Република Македонија ја донесе следната

ОДЛУКА

**СЕ ПОНИШТУВА ОДЛУКАТА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ – ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ГОНЕЊЕ,
БЕЗ СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА БР. 08-547/1 ОД 12.04.2016 ГОД. (СЛУЖБЕН
ВЕСНИК НА РМ БР. 72/16) ЗА**

I

1. Светлана Костова од Скопје
2. Хаим Хакијни од Држава Израел

II

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-863/1
7 јуни 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

2633.

Врз основа на член 84 став 1, алинеја 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91 и 91 /2001) чл. 1 од Законот за помилување („Служен весник на Република Македонија“ бр. 20/93) и членот 11-а став 1 и 2 од Законот за дополнување на Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 99/16), а во врска со чл. 114 став 1 од Кривичниот Законик, Претседателот на Република Македонија ја донесе следната

ОДЛУКА

**СЕ ПОНИШТУВА ОДЛУКАТА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ – ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ГОНЕЊЕ,
БЕЗ СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА БР. 08-549/1 ОД 12.04.2016 ГОД. (СЛУЖБЕН
ВЕСНИК НА РМ БР. 72/16) ЗА**

I

1. Лиле Стефанова од Скопје
2. Фатиме Фетаи од Гостивар
3. Гаврил Бубевски од Скопје

II

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-864/1
7 јуни 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

2634.

Врз основа на член 84 став 1, алинеја 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91 и 91 /2001) чл. 1 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93) и членот 11-а став 1 и 2 од Законот за дополнување на Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 99/16), а во врска со чл. 114 став 1 од Кривичниот Законик, Претседателот на Република Македонија ја донесе следната

ОДЛУКА

**СЕ ПОНИШТУВА ОДЛУКАТА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ – БР. 08-550/1 ОД 12.04.2016 ГОД.
(СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ БР. 72/16) ЗА**

I

1. Звонко Костовски од Скопје

II

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-865/1
7 јуни 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**2635.**

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ****Член 1**

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на КП.бр.1300/3 за КО Гостивар-1 на ул. „Илинденска“ бр. 224 и тоа зграда 2, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 5, намена на зграда и друг објект А1-3, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 25м2, во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4169/1
1 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2636.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ****Член 1**

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на КП.бр.3696/1 за КО Гостивар-1 на ул. „Илинденска“ бр.184 и тоа, зграда 1, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на зграда и друг објект А1-3, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 37м2, во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4172/1
1 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2637.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ****Член 1**

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на КП бр. 1300/13 за КО Гостивар-1 на ул. „Илинденска“ бр. 248 и тоа зграда 2, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 7, намена на зграда и друг објект А1-3, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 12 м2, во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4173/1
1 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2638.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ****Член 1**

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на КП бр.1101 за КО Галате во с.Галате бб 2/3 и тоа:

- зграда 1, влез 2, кат приземје, број на посебен дел од зграда 3, намена на зграда и друг објект А2-1, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 40 м2 и

- зграда 1, влез 2, кат ПО, број на посебен дел од зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-1, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 10 м2, во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4174/1
1 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2639.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на КП.бр.4573 за КО Гостивар-2 на ул. „Борис Кидрич“ бр.35-1/5 и тоа:

- зграда 1, влез 1, кат 2, број на посебен дел од зграда 5, намена на зграда и друг објект А2-1, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 48 м2 и

- зграда 1, влез 1, кат 2, број на посебен дел од зграда 5, намена на зграда и друг објект А2-1, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 3 м2, во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4176/1
1 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2640.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на КП.бр.914 за КО Врбен, во с.Врбен бб, општина Маврово и Ростуше и тоа:

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-1, влез 1, кат к1, број на посебен дел од зграда 2, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 56м2 и

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-1, влез 1, кат ПО, број на посебен дел од зграда 2, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 24м2, во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4180/1
1 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2641.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на КП.бр.904 за КО Врбен, во с.Врбен бб, општина Маврово и Ростуше и тоа:

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-1, влез 1, кат к1, број на посебен дел од зграда 2, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 48м2 и

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-1, влез 1, кат ПО, број на посебен дел од зграда 2, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 20м2, во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4182/1
1 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2642.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ****Член 1**

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на КП. бр. 3696/1 за КО Гостивар-1, ул. „Илинденска“, бр. 208 и тоа зграда 3, намена на зграда и друг објект А1-3, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 2, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 30 м2, во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4185/1
1 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2643.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ****Член 1**

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на КП.бр.3696/1 на ул. „Илинденска“ бр.192 за КО-Гостивар-1, зграда 5, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на зграда и друг објект А1-3, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 25м2, во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4190/1
1 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2644.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ****Член 1**

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на ул. „Илинденска“ бр.252 на КП бр.1300/13 за КО Гостивар-1, зграда 1, намена на зградата и друг објект А1-3, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 56 м2, во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4191/1
1 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2645.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ****Член 1**

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на КП бр.3696/1 за КО Гостивар-1, ул. „Илинденска“ бр.196 и тоа зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-1, влез 2, кат

ПР, број на посебен дел од зграда 4, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 30 м2, во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4193/1
1 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2646.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на КП.бр.3696/1 за КО Гостивар-1, на ул. „Илинденска“ бр.198, зграда 1, намена на зграда и друг објект А1-3, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 6, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 18 м2, во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4225/1
1 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2647.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на КП.бр.3696/1 за КО Гостивар-1, на ул. „Илинденска“ бр.194, зграда 5, намена на зграда и друг објект А1-3, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 2, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 27 м2, во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4226/1
1 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2648.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на КП.бр.3696/1 за КО Гостивар-1, на ул. „Илинденска“ бр.202 и тоа:

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А1-3, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 3, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 44 м2 и

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А1-3, влез 2, кат ПР, број на посебен дел од зграда 3, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 6 м2, во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4227/1
1 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2649.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на КП. бр. 1300/3 за КО Гостивар-1 на ул. „Илинденска“ бр.182 и тоа, зграда 1, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 2, намена на зграда и друг објект А1-3, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 42 м2, во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4228/1
1 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2650.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на КП. бр. 1300/3 за КО Гостивар-1 на ул. „Илинденска“ бр.220 и

тоа, зграда 1, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на зграда и друг објект А1-3, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 66 м2, во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4230/1
1 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2651.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.6.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на КП. бр. 1300/13 за КО Гостивар-1, на ул. „Илинденска“ бр.248 и тоа, зграда 2, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 5, намена на зграда и друг објект А1-3, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 20 м2, во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4232/1
1 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2652.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.6.2016 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИ**

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на КП. бр. 1300/13 за КО Гостивар-1 на ул. „Илинденска“ бр.250, зграда 2, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 2, намена на зграда и друг објект А1-3, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 25 м2, во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4236/1
1 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2653.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.6.2016 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИ**

Член 1

Со оваа одлука се запишува право на сопственост на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на КП.бр.3696/1 за КО Гостивар-1 на ул. „Илинденска“ бр.186, зграда 1, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 2, намена на зграда и друг објект А1-3, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 33 м2, во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4237/1
1 јуни 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ**

2654.

Врз основа на член 394 алинеја 29 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/15, 226/15 и 55/16), министерот за внатрешни работи, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА
ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува висината на надоместокот за полагање на стручен испит за оспособеност за работа на кандидатите за вршење работи на предавач и возач - инструктор во автошколата, контролор, испитувач по наставна програма од сообраќајните правила и прописи (теоретски дел) и испитувач по наставна програма од управување со возило (практичен дел) во испитен центар.

Член 2

Висината на надоместокот од членот 1 од овој правилник, изнесува 6.000,00 денари.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 131-34016/1
30 мај 2016 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р **Митко Чавков**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

2655.

Врз основа на член 16 став 3 од Законот за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/09 и 43/14), министерот за правда донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА
СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА И НАЧИНОТ НА
ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на службената легитимација и начинот на издавање и одземање на легитимацијата на директо-

рот (во понатамошниот текст: владиниот агент) на Бирото за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права - владиниот агент (во понатамошниот текст: Бирото) и вработените во Бирото.

Член 2

Службената легитимација е во правоаголна форма, изработена на хамер хартија со светло сива боја во димензии 163мм. x 105мм., а кога ќе се превитка 80мм. x 105мм.

На првата внатрешна страна на службената легитимација во горниот дел, на средина е отпечатен грбот на Република Македонија во златна боја. Под него е отпечатен текстот „СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА”. Под овој текст на левата страна се наоѓа место за фотографија со димензии 25мм. x 35мм., а од десната страна регистарски број, датум на издавање, потпис на Министерот за правда и место на печат. Во долниот дел се впишуваат податоци за име и презиме, функција, односно звање, единствен матичен број на граѓанинот и адреса на живеење на носителот на службената легитимација.

На втората внатрешна страна на службената легитимација во горниот дел, на средина е отпечатен грбот на Република Македонија во златна боја. Под него е отпечатен текстот „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА - БИРО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРЕД ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА. Под овој текст е отпечатен во златна боја симболот на божицата на правдата која во десната рака држи терезија високо крената, а во левата рака, која е спуштена, меч чиј врв го допира телото.

Образецот на службената легитимација е даден во Прилог бр. 1 и е составен дел на овој правилник.

Член 3

Службената легитимација е сместена во десната и левата внатрешна страна од кожниот повез (во понатамошниот текст: корицата на службената легитимација), под прозирна пластична фолија.

Корицата на службената легитимација е изработена од кожа во црна боја и е со димензии 165мм. x 110мм. На предната страна на корицата, во горниот дел, на средина во златна боја е отпечатен грбот на Република Македонија. Под него е отпечатен текстот „РЕПУБЛИ-

КА МАКЕДОНИЈА, МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА - БИРО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРЕД ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА”. Под овој текст е отпечатен текстот „СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА”.

Образецот на корицата на службената легитимација е даден во Прилог бр.2 и е составен дел на овој правилник.

Член 4

Носителот на службената легитимација кој ќе ја загуби службената легитимација или на друг начин ќе остане без неа, најдоцна 24 часа од настанот го известува министерот за правда и доставува изјава за времето, местото и околностите под кои службената легитимација е изгубена или исчезната на друг начин.

Член 5

Лицето на кое ќе му престане функцијата или работниот однос во Бирото, ја враќа службената легитимација на овластеното лице во Министерството за правда најдоцна 24 часа од престанокот на функцијата односно работниот однос.

Член 6

Службената легитимација се заменува со нова кога поради оштетување или дотраеност ќе стане неупотреблива, доколку носителот на кого му е издадена ја изгуби и кога носителот на службената легитимација ќе ги промени личните податоци.

Кога службената легитимација се заменува со нова поради оштетување или дотраеност, односно заради промена на личните податоци, носителот на службената легитимација треба истата да ја врати при издавањето на нова легитимација.

Во случаите од став 2 на овој член, старата службена легитимација се огласува за неважечка.

Член 7

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 01-2429/1

31 мај 2016 година

Скопје

Министер за правда,
м-р Валдет Цафери, с.р.

Прилог бр. 1

	
СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА	
25мм	
35мм	РЕГИСТАРСКИ БРОЈ
	ДАТУМ НА ИЗДАВАЊЕ
	МИНИСТЕР ЗА ПРАВДА
	М.П.
Име и презиме Звање ЕМБГ Адреса на живеење	


Република Македонија, Министерство за правда - Биро за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права
СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА


Прилог бр. 2

165(мм)		
80(мм)		
	 Република Македонија, Министерство за правда - Биро за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА	110(мм)

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

2656.

Врз основа на член 18 став (5) од Законот за консолидација на земјоделско земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.187/13 и 61/16), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА ПРОЦЕНА НА ВРЕДНОСТА НА ЗЕМЈИШНИТЕ ПАРЦЕЛИ ОД КОНСОЛИДАЦИОНАТА МАСА

Член 1

Во Методологијата за проценка на вредноста на земјишните парцели од консолидационата маса („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/14) во членот 3 став 1 табелата се заменува со нова табела која гласи:

критериуми		карактеристики на земјишните парцели	вредносни единици
1.	катастарска класа	5, 6, 7 и 8 класа	43
		3 и 4 класа	44
		1 и 2 класа	45
2.	почвен педолошки тип	низок	23
		просечен	26
		добар	28
3.	големина и форма на парцела	неправилна и $< 2000 \text{ m}^2$	1
		правилни агли и 2000 m^2	1
		неправилна и $2000 < x < 5000 \text{ m}^2$	1
		правилни агли и $2000 < x < 5000 \text{ m}^2$	2
		неправилна и $> 5000 \text{ m}^2$	1
		правилни агли и $> 5000 \text{ m}^2$	2
4.	пристапност до патна инфраструктура	директен пристап	2
		нема пристап	1
5.	расположливост на вода за наводнување	недоволна	5
		доволна	6
6.	нагиб на земјиштето	рамно	2
		стрмно	1
7.	додадена вредност на земјиштето добиена со мерки за заштита, зголемување на плодноста, подобрување на квалитетот на земјоделското земјиште, уредување на земјоделското земјиште или инвестиции во основни средства, во повеќегодишни насади или друг тип инвестиции	мала	11
		средна	12
		голема	13
8.	степен/состојба на обработеност	лошо	0
		средно	1
		добро	2

Член 2

Оваа методологија влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 18-1770/4
3 јуни 2016 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р **Михаил Цветков, с.р**

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

2657.

Врз основа на член 49-а од Законот за библиотеки („Службен весник на Република Македонија” бр. 66/04, 89/08, 116/10, 51/11, 88/15, 152/15 и 39/16), министерот за култура донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА СООДВЕТНОСТА НА ВИДОТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ОПИСОТ НА СТРУЧНИТЕ ЗВАЊА ВО ОБЛАСТА НА БИБЛИОТЕЧНАТА ДЕЈНОСТ, ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ НА БАРАЊАТА ЗА ИЗБОР И РЕИЗБОР ВО СТРУЧНИ ЗВАЊА, НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ, НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ ИЗБОР, ОДНОСНО РЕИЗБОР ВО СТРУЧНИ ЗВАЊА И НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА БОДОВИТЕ ЗА ИЗБОР, ОДНОСНО РЕИЗБОР ВО СТРУЧНИТЕ ЗВАЊА

I. ОПШТА ОДРЕДБА**Член 1**

Со овој правилник се пропишува соодветноста на видот на образованието и описот на стручните звања во областа на библиотечната дејност, програмата за полагање на стручниот испит, формата и содржината на обрасците на барањата за избор и реизбор во стручни звања, начинот на полагање на стручниот испит, начинот на вршење избор, односно реизбор во стручни звања и начинот на утврдување на бодовите за избор, односно реизбор во стручните звања.

II. СООДВЕТНОСТ НА ВИДОТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПОТРЕБНО ЗА СТЕКНУВАЊЕ СТРУЧНИ ЗВАЊА ВО ОБЛАСТА НА БИБЛИОТЕЧНАТА ДЕЈНОСТ**Член 2**

(1) За стекнување на неизборни стручни звања во областа на библиотечната дејност, потребно е вработените во јавните библиотеки да имаат соодветно образование, и тоа:

1. Библиотекарски помошник - средно образование од областа на општествените и хуманистичките науки;

2. Самостоен библиотекарски помошник - више образование или стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС од областа на општествените и хуманистичките науки и

3. Библиотекар – високо образование или стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС од областа на општествените, хуманистичките, природно-математичките, техничко-технолошките, биотехничките и медицинските науки.

(2) За стекнување на изборни стручни звања во областа на библиотечната дејност, потребно е вработените во јавните библиотеки да имаат соодветно образование, и тоа:

1. Виш библиотекар - најмалку пет години работно искуство како библиотекар или најмалку три години работно искуство како библиотекар и завршено магистерски, односно докторски студии од областа на општествените, хуманистичките, природно-математичките, техничко-технолошките, биотехничките и медицинските науки на тема која е во функција на развој и унапредување на библиотечното работење и положено стручен испит за виш библиотекар и

2. Библиотекар - советник - пет години работно искуство како виш библиотекар и стручен придонес за развој и унапредување во библиотечната дејност кој може да се изрази со најмалку 250 бодови согласно овој правилник.

III. ОПИС НА СТРУЧНИТЕ ЗВАЊА ВО ОБЛАСТА НА БИБЛИОТЕЧНАТА ДЕЈНОСТ**Член 3**

Вработените лица во јавните библиотеки, со стручни звања од областа на библиотечната дејност, ги вршат следните работи:

1. Библиотекарски помошник врши: оперативнотехнички и помошни стручни работи во процесите на набавка, прием, комплетирање и размена на библиотечен материјал; обработка на библиотечната граѓа и библиотечното добро; заштита и дигитализација на библиотечното добро; услуги на корисниците; учествува во изработка и одржување на библиотечни каталози; ракува со библиотечниот фонд и води евиденција и статистика за користење на истиот; се грижи за правилно сместување и чување на книжниот фонд; ја следи состојбата на библиотечниот фонд и спроведува мерки за негова заштита и правилно чување и користење и врши други работи;

2. Самостоен библиотекарски помошник врши: посложени оперативнотехнички и помошни стручни работи во процесите на набавка, прием, комплетирање и размена на библиотечен материјал; обработка на библиотечната граѓа и библиотечното добро; заштита и дигитализација на библиотечното добро; услуги на корисниците; учествува во изработка и одржување на библиотечни каталози; ракува со библиотечниот фонд и води евиденција и статистика за користење на истиот; се грижи за правилно сместување и чување на книжниот фонд; ја следи состојбата на библиотечниот фонд и спроведува мерки за негова заштита и правилно чување и користење; се грижи за примена на меѓународни стандарди за обработка, чување и заштита на библиотечен материјал од доменот на тековното работење; врши посложени оперативнотехнички и помошни стручни работи во процесите на континуирано образование на библиотекарите и се грижи за функционирањето на библиотечно-информациониот систем и информациониот систем за истражувачка дејност;

3. Библиотекар врши: сложени задачи од областа на библиотечната и информациониот дејност; учествува во дефинирањето и реализацијата на набавната политика; врши сложени задачи во процесите на набавка, стручна обработка, обезбедување пристап, чување, заштита и дигитализација на библиотечната граѓа и библиотечните добра; учествува во истражувања во областа на библиотечната дејност и подготовка на елаборати за категоризација, валоризација и ревалоризација на библиотечните добра; следи, проучува и применува меѓународни и национални стандарди и нормативи од предметната област; учествува во национални и меѓународни проекти од предметната област, во маркетинг на библиотеката и соработката со библиотеки и сродни институции од земјата и од странство; учествува во подготовка на стручни и методолошки материјали и програми за едукација од предметната област; учествува во едукација на библиотечниот кадар и учествува во развојот на библиотечно-информациониот систем и информациониот систем за истражувачката дејност;

4. Виш библиотекар врши: посложени задачи од областа на библиотечната и информациската дејност; учествува во дефинирањето и реализацијата на набавната политика и во изработувањето стратегии и методологии за развој на библиотечната и информациската дејност; врши самостојни истражувања во доменот на заштита на библиотечните добра и подготвува елаборати за валоризација, категоризација и ревалоризација на збирки библиотечни добра; учествува во подготовка на предлози за измена, дополнување и унапредување на меѓународните и националните стандарди и нормативи од предметната област; учествува во подготовка на стручни и методолошки материјали од доменот на предметната област; учествува во работата на стручни тела во библиотеката, како и во домашни и меѓународни стручни тела и организации; учествува во национални и меѓународни проекти од предметната област, во маркетинг на библиотеката и соработката со библиотеки и сродни институции од земјата и од странство; учествува во едукација и стручно усовршување на библиотечниот кадар; учествува во планирањето на развојот на библиотечно-информацискиот систем и информацискиот систем за истражувачката дејност;

5. Библиотекар-советник покрај работите од точката 4 на овој став врши и: најсложени задачи од областа на библиотечната и информациската дејност; ја креира набавната политика; изработува стратегии и методологии за развој на библиотечната и информациската дејност; раководи со истражувањата во доменот на заштита на библиотечните добра и постапките на валоризација, категоризација и ревалоризација на збирки библиотечни добра; подготвува предлози за измена, дополнување и унапредување на меѓународните и националните стандарди и нормативи од предметната област; изработува програми и го организира и води процесот на едукација и стручно усовршување на библиотечниот кадар; подготвува програми и учествува во спроведувањето стручен библиотекарски испит; го планира развојот на библиотечно-информацискиот систем и информацискиот систем на истражувачката дејност; учествува во работата на стручни тела на библиотеката, како и во домашни и меѓународни стручни тела и организации; изработува стратегија за маркетинг на библиотеката, соработка со други библиотеки и сродни институции од земјата и странство; врши стручни истражувања и подготвува стручни и методолошки материјали од доменот на предметната област и истражува и дава предлози за вклучување во домашни и странски проекти од стратешка и функционална важност.

IV. НАЧИН НА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ИЗБОР ВО ИЗБОРНОТО СТРУЧНО ЗВАЊЕ ВИШ БИБЛИОТЕКАР

Член 4

(1) Стручниот испит за избор во изборното стручно звање виш библиотекар (во натамошниот текст: стручниот испит) се полага во два дела според Програмата за полагање стручен испит за избор во изборното стручно звање виш библиотекар, која е дадена во Прилог број 1 и е составен дел на овој правилник.

(2) Првиот дел од стручниот испит се полага со одговарање на прашања од областа на прописите за библиотечната дејност, во вид на писмен тест.

(3) Вториот дел од стручниот испит се состои од одбрана на писмено изработен стручен труд пред рецензионата комисија, на тема по предлог на кандидатот и по препорака од непосредниот раководител на кандидатот и/или по препорака од раководителот на проектот во кој учествувал кандидатот, а кој е во врска со темата на стручниот труд.

(4) Стручниот труд се изработува на тема избрана од областите и подобластите од Програмата од став (1) на овој член.

Член 5

(1) Барањето за избор во изборното стручно звање виш библиотекар се поднесува на образец, кој е даден во Прилог број 2 и е составен дел на овој правилник.

(2) Образецот на барањето од став (1) на овој член содржи:

- податоци за кандидатот (име и презиме, адреса на живеење, назив на установата каде што е вработен, работно место, завршена стручна подготовка – вид на образование, работно искуство како библиотекар и контакт податоци);

- назив на стручниот труд;

- податоци за приложените документи и докази кон барањето;

- место и датум на поднесување на барањето и

- потпис на кандидатот.

(3) Во прилог кон барањето од став (1) на овој член кандидатот доставува:

- биографија (CV);

- решение за распоредување на работно место библиотекар;

- доказ за завршено образование (во оригинал или во копија заверена на нотар);

- стручен труд во осум примероци;

- препораки;

- библиографија на објавени трудови и

- дипломи, сертификати и учества на конференции (во оригинал или во копија заверена на нотар).

Член 6

(1) Првиот дел на стручниот испит е одговор на писмен тест составен од 60 прашања од Програмата од член 4 став (1) од овој правилник, со три можни одговори од кои еден е точен и два се неточни одговори.

(2) Првиот дел од стручниот испит го положил кандидатот кој точно одговорил на 60% од поставените прашања.

Член 7

(1) Од страна на рецензионата комисија се известува кандидатот кој го положил првиот дел на стручниот испит за датумот, времето и местото за одбрана на стручниот труд. Одбраната на стручниот труд се врши пред рецензионата комисија.

(2) Кандидатот кој на вториот дел од стручниот испит добил оценка „одбранил“ се смета дека го положил стручниот испит за стекнување на стручното звање виш библиотекар.

V. НАЧИН НА ВРШЕЊЕ ИЗБОР ВО ИЗБОРНОТО СТРУЧНО ЗВАЊЕ БИБЛИОТЕКАР-СОВЕТНИК**Член 8**

(1) Барањето за избор во изборното стручно звање библиотекар – советник се поднесува на образец, кој е даден во Прилог број 3 и е составен дел на овој правилник.

(2) Образецот на барањето од став (1) на овој член содржи:

- податоци за кандидатот (име и презиме, адреса на живеење, назив на установата каде што е вработен, работно место, завршена стручна подготовка – вид на образование, работно искуство како виш библиотекар и контакт податоци);

- податоци за приложените документи и докази кон барањето;

- место и датум на поднесување на барањето и

- потпис на кандидатот.

(3) Во прилог кон барањето од став (1) на овој член кандидатот доставува:

- биографија (CV);

- решение за стекнатото стручно звање виш библиотекар;

- докази за стручниот придонес во библиотечната дејност (учество и реализација на проекти, стручно истражување, објавување на стручни трудови и публикации и учество на стручни собири од областа на библиотечната дејност), кој што се утврдува со бодови;

- библиографија на објавени трудови и

- дипломи, сертификати и учества на конференции (во оригинал или во копија заверена на нотар).

Член 9

(1) Од страна на рецензионата комисија се врши бодирање на стручниот придонес на кандидатот во библиотечната дејност согласно Бодовната листа за утврдување на стручниот придонес на кандидатите за избор и за реизбор во изборните стручни звања виш библиотекар и библиотекар – советник (во натамошниот текст: Бодовната листа), која е дадена во Прилог број 4 и е составен дел од овој правилник.

(2) Вкупниот број на бодовите со кои се утврдува стручниот придонес на кандидатот, претставува збир на одделните бодови од Бодовната листа, кој се утврдува од страна на рецензионата комисија врз основа на доставените докази од кандидатот, при што се бодираат само активности кои се однесуваат на библиотечната дејност и за кои постојат потврди или писмени докази, при што една истородна активност може да биде бодирана само еднаш.

(3) При утврдување на вкупниот број на бодовите за утврдување на стручниот придонес, потребно е бодовите да се соберат од најмалку три групи на активности од Бодовната листа.

VI. НАЧИН НА ВРШЕЊЕ РЕИЗБОР ВО ИЗБОРНИТЕ СТРУЧНИ ЗВАЊА ВИШ БИБЛИОТЕКАР И БИБЛИОТЕКАР-СОВЕТНИК**Член 10**

(1) Барањето за реизбор во изборно стручно звање во областа на библиотечната дејност се поднесува на образец, кој е даден во Прилог број 5 и е составен дел на овој правилник.

(2) Образецот на барањето од став (1) на овој член содржи:

- податоци за кандидатот (име и презиме, адреса на живеење, назив на установата каде што е вработен, работно место, завршена стручна подготовка – вид на образование, работното искуство во соодветното стручно звање во областа на библиотечната дејност и контакт податоци);

- назив на стручното звање за реизбор;

- податоци за приложените документи и докази кон барањето;

- место и датум на поднесување на барањето и

- потпис на директорот на установата.

(3) Во прилог кон барањето од став (1) на овој член се доставуваат следните документи и податоци за кандидатот:

- биографија (CV);

- решение за претходно стекнатото соодветно стручно звање во кое кандидатот се реизбира;

- решение за распоредување на соодветно работно место предметно за звањето во кое кандидатот се реизбира;

- докази за стручниот придонес во библиотечната дејност (учество и реализација на проекти, стручно истражување, објавување на стручни трудови и публикации и учество на стручни собири од областа на библиотечната дејност), кој што се утврдува со бодови;

- библиографија на објавени трудови и

- дипломи, сертификати и учества на конференции (во оригинал или во копија заверена на нотар).

Член 11

(1) Од страна на рецензионата комисија се врши бодирање на стручниот придонес на кандидатот во библиотечната дејност согласно Бодовната листа.

(2) Вкупниот број на бодовите со кои се утврдува стручниот придонес на кандидатот, претставува збир на одделните бодови од Бодовната листа, кој се утврдува од страна на рецензионата комисија врз основа на доставените докази од кандидатот, при што се бодираат само активности кои се однесуваат на библиотечната дејност и за кои постојат потврди или писмени докази, при што една истородна активност може да биде бодирана само еднаш.

(3) При утврдување на вкупниот број на бодовите за утврдување на стручниот придонес, потребно е бодовите да се соберат од најмалку три групи на активности од Бодовната листа.

VII. ЗАВРШНА ОДРЕДБА**Член 12**

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.52-6644/1
31 мај 2016 година
Скопје

Министер за култура,
д-р Елизабета Канческа-Милевска, с.р.

Прилог број 1

ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ИЗБОР ВО
ИЗБОРНОТО СТРУЧНО ЗВАЊЕ ВИШ БИБЛИОТЕКАР

ПРВИОТ ДЕЛ ОД СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА ИЗБОР ВО ИЗБОРНОТО СТРУЧНО ЗВАЊЕ ВИШ БИБЛИОТЕКАР СОДРЖИ ПРАШАЊА ОД:

- Закон за библиотеки;
- Закон за заштита на културното наследство - одредби кои се однесуваат на библиотечните добра;
- Закон за издавачката дејност;
- Закон за архивски материјал - одредби кои се однесуваат на библиотечната дејност;
- Кривичен законик - одредби кои се однесуваат на кривични дела против заштитата на културното наследство (библиотечни добра);

ТЕМИТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА СТРУЧНИОТ ТРУД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ВТОРИОТ ДЕЛ ОД СТРУЧНИОТ ИСПИТ СЕ ИЗБИРААТ ОД СЛЕДНИВЕ ОБЛАСТИ И ПОДОБЛАСТИ:

А. Теориски и општи аспекти на библиотеки и информациите:

Библиотечно- информациска наука,
Теорија на информации и теорија на библиотекарство,
Библиотечно-информациската наука и другите научни полиња,
Библиотеки и легислативата.

Б. Користење и влијание на информациите:

Библиометриски методи,
Информациско општество,
Дисеминација и размена на информации,
Анализи на потребите и пребарувањето на информации,
Користење библиотечен материјал (циркулација/зајмување и меѓубиблиотечно зајмување).

В. Корисници, информациска писменост и промоција на читањето:

Категории корисници: деца, млади, социјални групи, ранливи групи,
Обука, промоција и образование на корисниците,
Информациска писменост,
Активности за промоција на читањето.

Г. Видови библиотеки:

Библиотеки во светот,
Национални библиотеки,
Јавни библиотеки,
Високошколски / универзитетски библиотеки,
Училишни библиотеки,
Специјализирани библиотеки,
Приватни библиотеки.

Д. Издавачка дејност:

Традиционално издаваштво,
Електронско издаваштво,
Интелектуална сопственост: авторските права и сродните права,
Слобода на изразување.

Ѓ. Менаџмент во библиотеките:

Маркетинг и односи со јавноста,
Начини и извори на финансирање,
Управување со човечки ресурси,
Организација/ Реорганизација на библиотеките.

Е. Извори на информации во библиотеките:

Монографски публикации,
Сериски публикации и други континуирани извори,
Електронски извори,
Некнижен материјал,
Археографски материјал,
Каталози /Јавно достапен библиотечен каталог (Online public access catalog - OPAC),
Библиографии,
Бази на податоци / портали / репозиториуми.

Ж. Обработка на информации и информациски системи:

Каталогизација, библиографска контрола,
Содржинска анализа,
Реферална дејност,
Дизајн, развој, имплементација и одржување на информациските системи и сервиси,
Структура на податоци и метаподатоци,
Пренос на информации: протоколи, формати и техники,
Автоматизирани библиотечни системи,

З. Комплетирање на библиотечни фондови:

Задолжителен примерок ,
Набавка (купување),
Подарок,
Размена.

С. Заштита на библиотечни материјали:

Сместување, чување, ракување и изложување (презентација) на библиотечните материјали,
Реформатирање на библиотечните материјали (микроформи, дигитализација и др.),
Истражување и идентификација на културното наследство,
Режим на заштита и користење на заштитените добра,
Заштита на културното наследство во случај на вооружен судир и природни непогоди.

Прилог број 2

ДО: МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА

БАРАЊЕ
ЗА ИЗБОР ВО ИЗБОРНОТО СТРУЧНО ЗВАЊЕ
ВИШ БИБЛИОТЕКАР

Од _____, со адреса на
живеење ул. _____, во _____,

- вработен/а во установата _____,
- на работно место _____,
- со завршена стручна подготовка - вид на образование _____,
- со работно искуство како библиотекар од _____ години.
- контакт тел. _____
- е-пошта _____.

Назив на стручниот труд _____
подготвен по препорака од непосредниот раководител односно раководителот на проектот кој
е во врска со темата на стручниот труд;

Кон барањето приложувам:

- биографија (CV);
- решение за распоредување на работно место библиотекар;
- доказ за завршено образование;
- стручен труд во осум примероци;
- препораки;
- библиографија на објавени трудови и
- дипломи, сертификати и учества на конференции.

Во _____
на _____ година

Подносител на барањето,

Прилог број 3

ДО: МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА

БАРАЊЕ
ЗА ИЗБОР ВО ИЗБОРНОТО СТРУЧНО ЗВАЊЕ
БИБЛИОТЕКАР-СОВЕТНИК

Од _____, со адреса на
живеење ул. _____, во _____,
- вработен/а во установата _____,
- на работно место _____,
- со завршена стручна подготовка - вид на образование _____,
- со работно искуство како виш библиотекар од _____ години,
- контакт тел. _____,
- е-пошта _____.

Кон барањето приложувам:

- биографија (CV);
- решение за стекнатото стручно звање виш библиотекар;
- докази за стручниот придонес во библиотечната дејност;
- библиографија на објавени трудови и
- дипломи, сертификати и учества на конференции.

Во _____
на _____ година

Подносител на барањето,

Прилог број 4

**БОДОВНА ЛИСТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ПРИДОНЕС НА КАНДИДАТИТЕ ЗА
ИЗБОР И ЗА РЕИЗБОР ВО ИЗБОРНИТЕ СТРУЧНИ ЗВАЊА ВИШ БИБЛИОТЕКАР И
БИБЛИОТЕКАР-СОВЕТНИК**

Стручниот придонес за избор и за реизбор во изборните стручни звања виш библиотекар и библиотекар-советник се утврдува како збир на бодови добиени за учеството и реализација на проекти, стручно истражување, објавување на стручни трудови и публикации и учество на стручни собири од областа на библиотечната дејност, по следната бодовна листа:

I. УЧЕСТВО И РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТИ		
Ред.бр.	Активност	Бодови
1.	Водење проект кој се спроведува на ниво на установата	30
2.	Водење проект кој се спроведува на ниво на повеќе установи	45
3.	Водење меѓународен проект	60
4.	Соработка на проекти и програми кои се спроведуваат на ниво на установата	15
5.	Соработка на проекти и програми кои се спроведуваат на ниво на повеќе установи	25
6.	Соработка на меѓународни проекти и програми	30
7.	Поголема тематска изложба со каталог	30
8.	Помала тематска изложба со каталог	15
9.	Поголема тематска изложба без каталог	10
10.	Библиографија во состав на друга публикација	15
11.	Подготовка, организација и спроведување на нова образовна програма за корисници	20
12.	Осмислување и изработка на посложен интерпретативен и дидактички материјал за корисници	30
13.	Осмислување и изработка на посложен информативен и промотивен материјал	5
14.	Подготовка и организација и спроведување на образовна програма за корисници со посебни потреби	15
II. СТРУЧНО ИСТРАЖУВАЊЕ		
Ред.бр.	Активност	Бодови
1.	Воведување нови модели на работење	40
2.	Учество во спроведување на нови модели на работење	10
3.	Изработка на аналитички студии/стратегии за развој	40
4.	Изработка на стручни упатства за работа	30
5.	Раководење со организациска единица во состав на јавна библиотека	15

6.	Раководење со помала организациска единица во состав на националната библиотека	25
7.	Раководење со поголема организациска единица во состав на националната библиотека	40
8.	Воведување нови содржини во образование на корисници	25
9.	Работа во стручни тела и комисии во библиотека	10
10.	Работа во стручни тела и комисии во националната библиотека	15
11.	Работа во стручни тела на Библиотекарско здружение на Македонија	15
12.	Работа во стручни тела на национално и меѓународно ниво	30
13.	Лиценца за заемна каталогизација во Кооперативниот онлајн библиографски систем и сервиси (Cooperative online bibliographic system and services - COBISS)	10
14.	Менторство (за еден кандидат)	25
15.	Изработка на елаборати за заштита на библиотечните добра	30
16.	Учество во изработка на елаборати за заштита на библиотечните добра	15
17.	Магистериум – од областа на библиотекарството и информациските науки	60
18.	Докторат – од областа на библиотекарството и информациските науки	100

III. ОБЈАВУВАЊЕ НА СТРУЧНИ ТРУДОВИ И ПУБЛИКАЦИИ

Ред.бр.	Активност	Бодови
1.	Стручен/научен труд во рецензирано домашно списание/публикација	30
2.	Стручен/научен труд во рецензирано меѓународно списание/публикација	45
3.	Стручна рецензирана монографска публикација	60
4.	Научна рецензирана монографска публикација	80
5.	Библиографија како самостојна публикација	25
6.	Уредник и редактор на библиографија	25
7.	Составувач на библиографија/библиографски опис	20
8.	Содржинска обработка во библиографија	15
9.	Главен уредник на стручна или научна публикација	30
10.	Уредник/редактор на стручна или научна публикација	25
11.	Член на уредувачки/редакциски одбор на стручна или научна публикација	15
12.	Краток стручен прилог/приказ	5
13.	Рецензија на стручна или научна статија или заглавије во книга	10
14.	Рецензија на стручна или научна публикација	15
15.	Стручен регистар во рецензирано списание/публикација	10

IV. УЧЕСТВО НА СТРУЧНИ СОБИРИ

Ред.бр.	Активност	Бодови
1.	Присуство на меѓународен стручен собир	10
2.	Присуство на домашен стручен собир	5
3.	Учество на еднодневен стручен курс/работилница/семинар	10

4.	Учество на повеќедневен стручен курс/работилница/семинар	15
5.	Студиски престој во странство – за една недела	20
	- до еден месец	40
	- повеќе од еден месец	60
6.	Предавање на меѓународен стручен собир на покана	45
7.	Предавање на домашен стручен собир на покана	30
8.	Излагање на меѓународен стручен собир	40
9.	Излагање на домашен стручен собир	20
10.	Водење на секција, тркалезна маса, работилница, расправа и сл. на стручен собир (модераторство)	15
11.	Излагање со потсредство на постер на меѓународен стручен собир	15
12.	Излагање со потсредство на постер на домашен стручен собир	10
13.	Изведување настава на високошколска установа	60
14.	Предавање/работилница во Центар за стручно образование на библиотекари	30
15.	Предавање/работилница во Центар за стручно образование на библиотекари од лиценцирани предавачи	30
16.	Член на програмски/организациски одбор на меѓународен стручен собир	15
17.	Член на програмски/организациски одбор на домашен стручен собир	10
18.	Презентација на библиотеката и библиотечните услуги во промотивни цели	10

Прилог број 5

ДО: МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА

БАРАЊЕ

за реизбор во изборно стручно звање во областа на библиотечната дејност

Од _____, со
адреса на живеење на ул. _____, во _____,
- вработен/а во установата _____,
- на работно место _____,
- со завршена стручна подготовка - вид на образование _____,
- со работно искуство во соодветното стручно звање од _____ години,
- контакт тел. _____,
- е-пошта _____.

Се бара да се поведе постапка за реизбор на кандидатот во изборното стручно звање:

Виш библиотекар	
Библиотекар-советник	

(обележете го полето со X)

Кон барањето се приложува:

- биографија (CV);
- решение за претходно стекнатото соодветно стручно звање;
- решение за распоредување на соодветно работно место;
- докази за стручниот придонес во библиотечната дејност;
- библиографија на објавени трудови и
- дипломи, сертификати и учества на конференции.

Во _____
на _____ година

Директор на јавна библиотека,

2658.

Врз основа на член 40-а од Законот за аудиовизуелните добра („Службен весник на Република Македонија” бр. 103/08, 47/11, 51/11, 154/15 и 39/16), министерот за култура, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА СООДВЕТНОСТА НА ВИДОТ НА ОБРАЗОВА-
НИЕТО И ОПИСОТ НА СТРУЧНИТЕ ЗВАЊА ВО
ДЕЈНОСТА ЗА ЗАШТИТА НА АУДИОВИЗУЕЛ-
НИТЕ ДОБРА, ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА
СТРУЧНИОТ ИСПИТ, ФОРМАТА И СОДРЖИ-
НАТА НА ОБРАСЦИТЕ НА БАРАЊАТА ЗА ИЗ-
БОР И РЕИЗБОР ВО СТРУЧНИ ЗВАЊА, НАЧИ-
НОТ НА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ,
НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ ИЗБОР, ОДНОСНО РЕИЗ-
БОР ВО СТРУЧНИ ЗВАЊА И НАЧИНОТ НА УТ-
ВРДУВАЊЕ НА БОДОВИТЕ ЗА ИЗБОР, ОДНОСНО
РЕИЗБОР ВО СТРУЧНИТЕ ЗВАЊА

I. ОПШТА ОДРЕДБА

Член 1

Со овој правилник се пропишува соодветноста на видот на образованието и описот на стручните звања во дејноста за заштита на аудиовизуелните добра, програмата за полагање на стручниот испит, формата и содржината на обрасците на барањата за избор и реизбор во стручни звања, начинот на полагање на стручниот испит, начинот на вршење избор, односно реизбор во стручни звања и начинот на утврдување на бодовите за избор, односно реизбор во стручните звања.

II. СООДВЕТНОСТ НА ВИДОТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
ПОТРЕБНО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТРУЧНИ ЗВАЊА

Член 2

(1) За стекнување на неизборни стручни звања во дејноста за заштитата на аудиовизуелните добра, потребно е вработените во јавната кинотека да имаат соодветно образование, и тоа:

1. Филмски техничар - гимназиско образование, средно уметничко образование или средно стручно образование;

2. Виш филмски техничар - вишо образование или високо образование со стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС од научното подрачје на хуманистичките науки, од научните полиња на информатиката, компјутерската техника и информатика, електротехниката или хемијата и

3. Филмолог - високо образование или стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС, од научното подрачје на хуманистичките науки.

(2) За стекнување на изборни стручни звања во дејноста за заштитата на аудиовизуелните добра, потребно е вработените во јавната кинотека да имаат соодветно образование, и тоа:

1. Виш филмолог - најмалку пет години работа како филмолог или најмалку три години работа како филмолог и завршено магистерски, односно докторски студии во областа на филмот и положен стручен испит за виш филмолог и

2. Филмолог-советник - пет години работно искуство како виш филмолог и стручен придонес во работите на дејноста за заштита на аудиовизуелните добра кои можат да се изразат со најмалку 250 бодови согласно овој правилник.

III. ОПИС НА СТРУЧНИТЕ ЗВАЊА ВО ДЕЈНОСТА
ЗА ЗАШТИТАТА НА АУДИОВИЗУЕЛНИТЕ ДОБРА

Член 3

Вработените лица во јавните кинотеки, со стручни звања во дејноста за заштитата на аудиовизуелните добра, ги вршат следните работи:

1. Филмски техничар врши: преглед на изворните материјали, отстранување на физичките оштетувања на филмските копии и запаливите материјали; ги мие и дезинфицира депонираните филмови; пополнува пикерски листи и технички картони; се грижи за уредно сместување на филмовите во депоата; врши технички преглед на копиите наменети за интерно и јавно прикажување; внесува податоци во инвентарна книга и компјутерската база; по потреба врши проекција на филмови; врши технички преглед и ги санира физичките оштетувања (пикирање) на филмските копии; проектира филмови и аудиовизуелни записи на сите формати; води дневник за работата во кино-кабината; филмовите по проекцијата ги враќа во првобитната состојба; води грижа за состојбата во кино-кабината и исправноста на електричните уреди, кино-проекторите, аудио опремата и вентилационски системи.

2. Виш филмски техничар врши: преземање и класифицирање на филмовите, на филмската граѓа, на видео записите, на другите носачи на слика и тон; ги отстранува физичките оштетувања на депонираните филмови (пикирање); изготвува пикерски листи; врши сигналирање на граѓата, сместување, издавање и проверка на материјалите; води интерна картотека, дава каталожки информации; издава филмови; води евиденција за користењето и корисниците на филмовите и филмската граѓа; врши одбирање на граѓа за заштита и реставрација; дава предлози и учествува во конзервација и реставрација на филмовите и филмските материјали; работи на проекти за заштита и реставрација на филмови; се грижи за филмските фондови; врши технички преглед на изворните материјали и тон копиите на видео записите и другите видови на носачи на слика и тон и дава техничка оценка на копиите; врши техничка идентификација на материјалот; работи со запаливи материјали; се грижи за безбедноста и правилното ракување со филмовите, со видео записите и со другите видови на носачи на слика и тон; внесува податоци во книгите за евиденција, техничка картотека и доставници; се грижи за исправноста на техничката опрема; дава технички и други информации; предлага набавка на техничка литература и каталози за техничката опрема; поднесува извештаи за издадените копии што не се на време вратени; внесува податоци во компјутерската база; се грижи за условите во депото.

3. Филмолог врши: континуирано следење на актуелната домашна филмска и аудиовизуелна продукција; систематско прибирање и дополнување на филмскиот фонд преку задолжителен и доброволен примерок и ре-

визија на аудиовизуелните добра во фондот; се грижи и одговара за збирките за кои е задолжен; обработува и каталогизира филмови; работи на примарна филмо-лошка обработка; предлага проекти и учествува во реализација на проектите; дава предлози и врши валоризација на материјалите; дава предлози и учествува во проекти за конзервација и реставрација; работи на стручни активности (подготвување текстови за зборници и стручни и научни списанија, популаризација на проектите и материјалите во средствата за јавно информирање); соработува и остварува контакти со домашни и странски институции и поединци; внесува податоци во компјутерската база; учествува во концептирањето на издавачката дејност на кинотеката; дава информации и услуги на домашни и странски корисници од областа на истражувачката дејност на кинотеката; работи на изготвување на библиографии и филмографии; изготвува месечна програма за прикажување филмови во кинотечното кино; организира изработка на пропаганден материјал за месечната програма и рекламирањето на филмската програма; организира вонредни (дневни и вечерни) проекции за ученици и студенти; подготвува и организира излагања за поедни циклуси и јавни трибини на зададени теми и ги води колективните посети на постојана поставка на кинотеката за историјата на кинематографијата во Македонија и во светот.

4. Виш филмолог покрај работите од точка 3 врши: стручни истражувачки активности во рамките на проектите што се изведуваат во кинотеката; собира и обработува емпириска граѓа од други институции и физички лица и ги истражува фондовите и збирките на кинотеката; соработува и остварува контакти со домашни и странски институции и поединци; дава предлози и врши валоризација на материјалите; врши самостојни стручни истражувања и примарна кинотечна обработка на филмови и филмски материјали; внесува податоци во компјутерската база; дава предлози и учествува во проекти за конзервација и реставрација; изготвува стручни трудови и учествува во рецензија на трудови изработени од другите соработници; учествува во концептирањето на истражувачката дејност на кинотеката; дава информации и услуги на домашни и странски корисници од областа на истражувачката дејност на кинотеката; по потреба работи на изготвување на библиографии и филмографии; изготвува месечна програма за прикажување филмови во кинотечното кино; организира изработка на пропаганден материјал за месечната програма и рекламирањето на филмската програма.

5. Филмолог-советник покрај работите од точките 3 и 4 на овој став, ги врши и следните работи: изработува, предлага, учествува и раководи со стручни и научно истражувачки проекти; врши истражување и собирање на материјали и граѓа од други институции и физички лица и ги истражува фондовите и збирките депонирани во кинотеката; врши валоризација на материјалите и граѓата; ги дополнува и обновува кинотечните збирки, ги презентира материјалите и граѓата; подготвува изложби (концепција, аранжирање и каталог; евидентирање и избор на материјалот); ги подготвува и уредува зборниците и издавањето на други стручни и научни материјали од конгреси, симпозиуми

и советувања од национален и меѓународен карактер; рецензира проекти изработени од вработените; следи, предлага и учествува во реализација на проекти од поширок јавен интерес; иницира и раководи со рекогносцирања.

IV. НАЧИН НА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА СТРУЧНОТО ЗВАЊЕ ВИШ ФИЛМОЛОГ

Член 4

(1) Стручниот испит за избор во изборното стручно звање виш филмолог (во натамошниот текст: стручниот испит) се полага во два дела според Програмата за полагање стручен испит за виш филмолог, која е дадена во Прилог број 1 и е составен дел на овој правилник.

(2) Првиот дел од стручниот испит се полага со одговарање на прашања од прописите за заштита на аудиовизуелните добра, во вид на писмен тест.

(3) Вториот дел на стручниот испит се состои од одбрана на писмено изработен стручен труд пред рецензионата комисија, на тема по предлог на кандидатот и по препорака на непосредниот раководител на кандидатот и/или по препорака од раководителот на проектот во кој учествувал кандидатот, а кој е во врска со темата на стручниот труд.

(4) Стручниот труд се изработува по Методолошки пристап за изработка на теми за вториот дел од стручниот испит, кој е составен дел на Програмата за полагање стручен испит за виш филмолог.

Член 5

(1) Барањето за избор во стручното звање виш филмолог се поднесува на образец, кој е даден во Прилог број 2 и е составен дел на овој правилник.

(2) Образецот на барањето од став (1) на овој член содржи:

- податоци за кандидатот (име и презиме, адреса на живеење, установата каде што е вработен, работно место, завршена стручна подготовка – вид на образование, работното искуство како филмолог и контакт податоци);

- назив на стручниот труд;

- податоци за приложените документи и докази кон барањето;

- датум на поднесување на барањето и

- потпис на кандидатот.

(3) Во прилог кон барањето од ставот (1) на овој член кандидатот доставува:

- биографија (CV);

- решение за распоредување на работно место филмолог;

- доказ за завршено образование (оригинал или копија заверена на нотар);

- стручен труд во 4 (четири) примероци;

- препораки и

- библиографија на објавени трудови.

Член 6

(1) Првиот дел на стручниот испит е одговор на тест од 30 прашања од Програмата за полагање стручен испит, со три можни одговори од кои еден е точен и два се неточни одговори.

(2) Првиот дел од стручниот испит го положил кандидатот кој точно одговорил на 70% од поставените прашања.

Член 7

(1) Од страна на рецензионата комисија се известува кандидатот кој го положил првиот дел на стручниот испит за датумот, времето и местото за одбрана на стручниот труд. Одбраната на стручниот труд се врши пред рецензионата комисија.

(2) Кандидатот кој на вториот дел од стручниот испит добил оценка „одбранил“ се смета дека го положил стручниот испит за стекнување на стручното звање виш филмолог.

V. НАЧИН НА ВРШЕЊЕ ИЗБОР ВО СТРУЧНО ЗВАЊЕ ФИЛМОЛОГ-СОВЕТНИК

Член 8

(1) Барањето за избор во стручно звање филмолог-советник се поднесува на образец кој е даден во Прилог број 3 и е составен дел на овој правилник.

(2) Образецот на барањето од ставот (1) на овој член содржи:

- податоци за кандидатот (име и презиме, адреса на живеење, установата каде што е вработен, работно место, завршена стручна подготовка – вид на образование, работното искуство како виш филмолог и контакт податоци);

- податоци за приложените документи и докази кон барањето;

- датум на поднесување на барањето и
- потпис на кандидатот.

(3) Во прилог кон барањето од ставот (1) на овој член кандидатот доставува:

- биографија (CV),
- решение за стекнатото стручно звање виш филмолог;
- докази за изведени стручни работи во дејноста за заштита на аудиовизуелните добра со соодветна документација, со кои се докажува стручниот придонес во дејноста за заштита на аудиовизуелните добра, кој што се утврдува со бодови и
- библиографија на објавени трудови.

Член 9

(1) Од страна на рецензионата комисија се врши бодување на стручниот придонес на кандидатот во дејноста за заштита на аудиовизуелните добра, согласно Бодовната листа за утврдување на стручниот придонес на кандидатите за избор и реизбор во стручно звање (во натамошниот текст: Бодовната листа), која е дадена во Прилог број 4 и е составен дел на овој правилник.

(2) Вкупниот број на бодовите со кои се утврдува стручниот придонес на кандидатот, претставува збир на одделните бодови добиени во зависност од обемот и од значењето на извршените одделни работи согласно Бодовната листа, кој се утврдува од страна на рецензионата комисија врз основа на доставените докази од кандидатот.

(3) При утврдување на стручниот придонес, потребно е најмалку 50% од вкупниот збир на бодови кандидатот да ги има стекнато за извршување на стручни работи наведени во Бодовната листа во точките од 1 до 20.

VI. НАЧИН НА ВРШЕЊЕ РЕИЗБОР ВО СТРУЧНИТЕ ЗВАЊА ВИШ ФИЛМОЛОГ И ФИЛМОЛОГ-СОВЕТНИК

Член 10

(1) Барањето за реизбор во стручните звања виш филмолог и филмолог-советник, се поднесува на образец кој е даден во Прилог број 5 и е составен дел на овој правилник.

(2) Образецот на барањето од ставот (1) на овој член содржи:

- податоци за кандидатот (име и презиме, адреса на живеење, установата каде што е вработен, работно место, завршена стручна подготовка – вид на образование, работното искуство во соодветното стручно звање и контакт податоци);

- назив на стручното звање за реизбор;
- податоци за приложените документи и докази кон барањето;

- датум на поднесување на барањето и
- потпис на директорот на јавната кинотека.

(3) Во прилог кон барањето од ставот (1) на овој член се доставуваат следните документи и податоци за кандидатот:

- биографија (CV);
- решение за претходно стекнатото соодветното стручно звање во кое кандидатот се реизбира;

- решение за распоредување на соодветно работно место предметно за звањето во кое кандидатот се реизбира;

- докази за изведени стручни работи во дејноста за заштита на аудиовизуелните добра со соодветна документација, со кои се докажува стручниот придонес во дејноста за заштита на аудиовизуелните добра, кој што се утврдува со бодови и

- библиографија на објавени трудови.

Член 11

(1) Од страна на рецензионата комисија се врши бодување на стручниот придонес на кандидатот во дејноста за заштита на аудиовизуелните добра, согласно Бодовната листа.

(2) Вкупниот број на бодовите со кои се утврдува стручниот придонес на кандидатот, претставува збир на одделните бодови добиени во зависност од обемот и од значењето на извршените одделни работи согласно Бодовната листа, кој се утврдува од страна на рецензионата комисија врз основа на доставените докази од кандидатот.

(3) При утврдување на стручниот придонес, потребно е најмалку 50% од вкупниот збир на бодови кандидатот да ги има стекнато за извршување на стручни работи наведени во Бодовната листа во точките од 1 до 20.

VII. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 12

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.52-6645/1
31 мај 2016 година
Скопје

Министер за култура,
д-р **Елизабета Канческа-Милевска**, с.р.

Прилог бр. 1

**ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ
ЗА ВИШ ФИЛМОЛОГ**

**ПРВИОТ ДЕЛ ОД ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА
ИЗБОР ВО ИЗБОРНОТО СТРУЧНО ЗВАЊЕ ВИШ ФИЛМОЛОГ СОДРЖИ
ПРАШАЊА ОД:**

- Законот за аудиовизуелните добра;
- Законот за заштита на културното наследство - одредби кои се однесуваат на заштитата на аудиовизуелните добра и
- Кривичниот законик - одредби кои се однесуваат на кривични дела против културното наследство (аудиовизуелните добра).

**МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТАП ЗА ИЗРАБОТКА НА ТЕМИ
ЗА ВТОРИОТ ДЕЛ ОД СТРУЧНИОТ ИСПИТ**

- Каталогизација и категоризација на аудиовизуелните добра;
- Историја на кинематографијата;
- Истражување и собирање на материјали и граѓа;
- Филмологија: историја и теорија на филмот, филмска техника и технологија;
- Основни карактеристики на филмска лента (димензии, состав, техника);
- Заштита на аудиовизуелните добра: современи методи на заштита, ракување и одржување на збирките (филмските материјали и музејските предмети), услови на чување и
- Дигитализација на аудиовизуелните добра.

Прилог бр. 2

ОБРАЗЕЦ НА БАРАЊЕ
за избор во стручно звање виш филмолог

ДО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА

БАРАЊЕ
за избор во стручно звање виш филмолог

Од _____,

- со адреса на живеење на ул . _____, во _____,
- вработен/а во установата _____,
- на работно место _____,
- со завршена стручна подготовка - вид на образование _____

- со работно искуство како филмолог од _____ години.
- контакт тел. _____
- е-пошта _____.

Назив на стручниот труд _____
подготвен по препорака од непосредниот раководител и/или раководителот на проектот кој е во врска со темата на стручниот труд

Кон барањето приложувам:

- биографија (CV);
- решение за распоредување на работно место филмолог;
- доказ за завршено образование;
- стручен труд во 4 (четири) примероци;
- препораки и
- библиографија на објавени трудови.

Во _____
на _____ година

Подносител на барањето,

Прилог бр. 3

ОБРАЗЕЦ НА БАРАЊЕ
за избор во стручно звање филмолог - советник

ДО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА

БАРАЊЕ
за избор во стручно звање филмолог - советник

Од _____,

- со адреса на живеење на ул. _____, во _____,
- вработен/а во установата _____,
- на работно место _____,
- со завршена стручна подготовка - вид на образование _____

_____,

- со работно искуство како виш филмолог од _____ години.
- контакт тел. _____
- е-пошта _____.

Кон барањето приложувам:

- Биографија (CV);
- Решение за стекнато стручно звање виш филмолог;
- Докази за изведени стручни работи во дејноста заштита на аудиовизуелните добра и
- Библиографија на објавени трудови.

Во _____
на _____ годинаПодносител на барањето,

Прилог бр. 4

**БОДОВНА ЛИСТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ПРИДОНЕС НА
КАНДИДАТИТЕ ЗА ИЗБОР И РЕИЗБОР ВО СТРУЧНО ЗВАЊЕ**

Ред.бр.	Вид на работи	Бодови
I. УЧЕСТВО И РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТИ И СТРУЧНО ИСТРАЖУВАЊЕ		
1	Раководење со стручно истражување, прибавување и обработка на аудиовизуелни добра и раководење со други проекти од дејноста за заштитата на аудиовизуелните добра	80-100
2	Учество во стручно истражување, прибавување и обработка на аудиовизуелни добра и со други работи во дејноста за заштита на аудиовизуелните добра	40-70
3	Раководење со изработка и реализација на проект во дејноста за заштита на аудиовизуелните добра и прикажувањето на аудиовизуелни добра	40-60
4	Учество во изработката и реализација на проект во дејноста за заштита на аудиовизуелните добра и прикажувањето на аудиовизуелни добра	30-50
5	Раководење со реализација на филмска продукција	40-60
6	Учество во реализација на филмска продукција	30-50
7	Изработка на стручни мислења согласно закон	20-40
8	Давање стручна помош на иматели на аудиовизуелни добра	20-40
9	Изработка на конзерваторски проекти	40-60
10	Раководење и реализација на изложба	10-60
11	Раководење и реализација со подготовка на програма за киноприкажување на аудиовизуелни добра	40-60
12	Учество во реализација на меѓународен проект во дејноста за заштита на аудиовизуелните добра во странство	60-80
13	Учество и реализација на изложба	10-30
14	Учество и реализација на програма за киноприкажување на аудиовизуелни добра	10-30
15	Раководење со организациска единица во состав на јавните кинотеки	20-40
16	Давање советодавни/консултантски услуги за реализација на проекти во дејноста за заштита на аудиовизуелните добра на имателите на аудиовизуелните добра	20-60

17	Примарна филмолошка обработка	20-40
18	Членство во работа на стручни/советодавни тела во дејноста за заштита на аудиовизуелните добра, во жирија на филмски фестивали, стручни комисии и во други тела во областа на филмот	20-60
19	Менторство и следење на практичната работа на лице на пробна работа	10-20
20	Учество во подготовка на акти во дејноста за заштита на аудиовизуелните добра	10-20
II. ОБЈАВУВАЊЕ НА СТРУЧНИ ТРУДОВИ И ПУБЛИКАЦИИ		
21	Автор на стручна публикација од областа на филмската дејност	50-100
22	Рецензија на стручна публикација од областа на филмската дејност (претседател/член на стручна редакција)	10-30
23	Автор на стручен прирачник или учебник од областа на филмската дејност	80-100
24	Автор на поглавје во публикација од областа на филмската дејност	10-30
25	Автор на каталог за изложба од областа на филмската дејност	40-80
26	Автор на објавена статија во домашни списанија од областа на филмската дејност и презентацијата на филмови	40-60
27	Автор на објавена статија во странски списанија од областа на филмската дејност и презентацијата на филмови	60-80
28	Уредник на каталог/брошура за презентација на филмови	30-50
29	Соработник на каталог/брошура за презентација на филмови	10-30
III. УЧЕСТВО НА СТРУЧНИ СОБИРИ И СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ		
30	Излагање со труд на домашна стручна конференција од областа на филмската дејност	40-60
31	Излагање со труд на меѓународна стручна конференција од областа на филмската дејност	40-80
32	Предавања или циклус предавања од областа на филмската дејност	10-60
33	Учество на семинари и работилници од областа на филмската дејност со приложен доказ за учество	20-30
34	Студиски престој во странство во установи од областа на филмската дејност и слично со приложен доказ за престој	30-50
35	Стручно усовршување/специјализација според посебни програми од областа на филмската дејност со приложен доказ за учество	40-70
36	Стекнување научно звање (магистер или доктор на науки на тема од областа на филмската дејност) во периодот за реизбор	80-100

Прилог бр. 5

ОБРАЗЕЦ НА БАРАЊЕ
за реизбор во стручно звање

ДО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА

БАРАЊЕ
за реизбор во стручно звање

- Од _____,
- со адреса на живеење на ул. _____, во _____,
 - вработен/а во установата _____,
 - на _____ работно место _____,
 - со завршена стручна подготовка - вид на образование _____,
 - со работно искуство во соодветното стручно звање од _____ години.
 - контакт тел. _____
 - е-пошта _____.

Се поведува постапка за реизбор на кандидатот во стручното звање:

Виш филмолог	
Филмолог-советник	

(обележете го полето со X)

Кон барањето се приложуваат следните документи и податоци за кандидатот:

- Биографија (CV);
- Решение за претходно стекнатото соодветно стручно звање во кое кандидатот се реизбира;
- Решение за распоредување на соодветно работно место предметно за звањето во кое кандидатот се реизбира;
- Докази за изведени стручни работи во дејноста за заштита на аудиовизуелните добра и
- Библиографија на објавени трудови.

Во _____
на _____ годинаДиректор на јавна кинотека,

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

2659.

Врз основа на член 144 став 3 и став 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), а во согласност со Заклучокот на Советот на Агенцијата бр.02-3044/2 од 06.06.2016 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 21-та седница одржана на 6.6.2016 година, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛОКАЦИИТЕ ДО КОИ ОПЕРАТОРИТЕ НА ЈАВНИ ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ КОИ РЕЕМИТУВААТ ПРОГРАМСКИ СЕРВИСИ И ДАВАТЕЛИТЕ НА АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ ПО БАРАЊЕ СЕ ДОЛЖНИ ДА ГО ИСПОРАЧААТ СВОЈОТ СИГНАЛ

И. Општи одредби

Предмет на уредување

Член 1

Со овој Правилник се утврдуваат локациите до кои операторите на јавни електронски комуникациски мрежи кои реемитуваат програмски сервис и давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање се должни да го испорачаат својот сигнал.

II. Посебни одредби

Член 2

Локациите за прибирање сигнал се утврдуваат согласно зоните на распределба дефинирани во Планот Женева 06 кој е дел од Регионалната радиокомуникациска конференција за планирање на дигиталната радиодифузна служба во делови од регионите 1 и 3 во радиофреквенциските опсези 174-230 MHz и 470-862 MHz (RRC-06) на која и пристапила Република Македонија, освен зоната Д1-Црн Врв којашто се состои од два региона на емитување - Скопје и Велес.

Член 3

Локациите за прибирање сигнали од операторите кои реемитуваат програмски сервис или давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање се утврдуваат во следните градови:

- Скопје за регионот Д1- Црн Врв/Скопје, односно за општините: Чучер Сандево, Арачиново, Илинден, Петровец, Зелениково, Студеничани и Сопиште

- Велес за регионот Д1- Црн Врв/Велес, односно за општините: Велес, Чашка, Свети Николе, Лозово, Градско, Росоман, Неготино и Кавадарци.

- Куманово за регионот Д2-Страцин, односно за општините: Куманово, Липково, Старо Нагоричане, Ранковце, Крива Паланка и Кратово.

- Штип за регионот Д3 – Туртел, односно за општините: Штип, Пробиштип, Кочани, Македонска Каменица, Чешиново-Облешево, Карбинци, Зрновци, Вина, Делчево, Пехчево и Берово.

- Струмица за регионот Д4- Боскија, односно за општините: Струмица, Радовиш, Конче, Василево, Босилево, Ново Село, Дојран, Богданци, Валандово и Гевгелија.

- Битола за регионот Д5-Пелистер, односно за општините: Битола, Прилеп, Новаци, Могила, Кривогаштани, Долнени, Крушево, Демир Хисар, Ресен, Пласница, Кичево и Македонски Брод.

- Охрид за регионот Д6-Мали Влај, односно за општините: Охрид, Струга, Вевчани и Дебарца.

- Дебар за регионот Д7 – Стогово, односно за општините: Дебар, Маврово и Ростуша и Центар Жупа и

- Тетово за регионот Д8-Попова Шапка, односно за општините: Тетово, Гостивар, Боговиње, Брвеница, Врапчиште, Желино, Јегуновце и Теарце.

Операторите кои реемитуваат програмски сервис и давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање го испорачуваат својот излезен сигнал до локациите утврдени во овој член заради негова натамошна дистрибуција до системот за програмски надзор на Агенцијата за аудио и аудиомедиумски услуги во Скопје.

Член 4

Операторите кои реемитуваат програмски сервис или давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање се должни својот излезен сигнал со иста содржина на онаа што им е достапна на нивните претплатници, континуирано да го испорачуваат до локациите за прибирање сигнали лоцирани во секое од подрачјата на регионално ниво наведени во членот 3 од овој Правилник.

Операторите кои реемитуваат програмски сервис или давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање се должни излезниот сигнал да го испорачуваат од тест точките.

Операторите кои реемитуваат програмски сервис и давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање се должни до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги да достават изјава заверена на нотар, дека излезниот сигнал кој го испорачуваат до локациите за прибирање сигнали е со идентична содржина со онаа која ја доставуваат до крајните претплатници.

Член 5

Операторите на јавни електронски комуникациски мрежи или давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање кои обезбедуваат различни програмски пакети до крајните корисници, до локацијата за прибирање сигнали го испорачуваат сигналот кој ги содржи сите програмски сервис опфатени со потврдите за регистрирање на збиен аналоген и/или дигитален програмски пакет.

Операторите на јавни електронски комуникациски мрежи или давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање кои обезбедуваат исти програмски пакети во различни региони, излезниот сигнал можат да го испорачаат само до една од локациите утврдени во член 3 од овој Правилник. Сигналот кој го испорачуваат треба да ги содржи сите програмски сервис опфатени со потврдите за регистрирање на збиен аналоген и/или дигитален програмски пакет.

Член 6

Сигналот којшто операторите на јавни електронски комуникациски мрежи или давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање ќе го испорачуваат до локациите за прибирање сигнали утврдени во член 3 од овој Правилник, треба да биде компатибилен со системот за програмски надзор на Агенцијата, обезбеден за оваа намена.

Сите трошоци поврзани со испорачување на излезниот сигнал до локациите за прибирање сигнали се на товар на операторите на јавни електронски комуникациски мрежи или давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање.

III. Преодни одредби

Член 7

Во периодот од 1 јули до 31 јули 2016 година ќе се врши тестирање на квалитетот на сигналот што операторите кои реемитуваат програмски сервиси и давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање го испорачуваат до локациите за прибирање сигнали согласно член 3 од овој Правилник.

Влегување во сила

Член 8

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат Правилникот за утврдување на локациите за прибирање сигнал од операторите на јавните електронски комуникациски мрежи и давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање (бр. 01-2408/1 од 30.3.2015 година) и Правилникот за изменување и дополнување на правилникот за утврдување на локациите за прибирање сигнал од операторите на јавни електронски комуникациски мрежи и давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање (бр. 01-1158/1 од 26.2.2016 година).

Член 9

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 август 2016 година.

Бр.01-3081/1
6 јуни 2016 година
Скопје

Агенција за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги
Претседател на Советот,
Лазо Петрушевски, с.р.

*Службен весник*
на Република Македонијаwww.slvesnik.com.mkcontact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Ангела Атанасова
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016108